

GRESSO

Политиката на компанијата "Gresso" е едноставна - додека другите производители речиси секојдневно го затрупуваат пазарот со свои новитети, "Gresso" годишно претставува еден до два производа, кои се со исклучително високи цени. По колекцијата мобилни телефони наречена Black Aura и преносни аудио плеери Symphonia, "Gresso" го претстави своето најново

остварување во областа на телекомуникациите - колекцијата на мобилни телефони Avantgarde. Најголемиот адут на колекцијата е дизајнот - мобилните се изработени од позлатени материјали и квалитетно африканско дрво (African Blackwood). Што се однесува до технологијата, мобилните ги "движи" Windows Mobile 6, имаат TFT дисплеј со резолуција од 320x240 пиксели, камера од 2-мегапиксела, Bluetooth и плеер. Серијата ја сочинуваат два модели на мобилни уреди - Luna, чија цена изнесува 5.000 и Sol со цена од 7.000 евра.

ТОП 10 ВЕБ ИЗМАМИ ЗА ЈУНИ 2007

"Sophos", еден од светските лидери во ИТ сигурноста, го објави списокот на најзастапените малверски закани за јуни 2007 година, кои им предизвикуваа најмногу проблеми на корисниците на компјутери во цел свет.

Бројките добиени од "Sophos" укажуваат на зголемен пораст на веб базираните закани. Просечно, секојдневно се откриваат по 29.700 новоинфицирани веб-страници. Во 80 отсто од случаите овој вид малвер се појавува на легитимни веб-страници, предупредуваат експертите од "Sophos".

- Топ 10 веб базирани малвери за јуни 2007:
- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Mal/Iframe | 6. VBS/Redlof |
| 2. Mal/ObfJS | 7. Mal/Packer |
| 3. Troj/Psyme | 8. Troj/Ifradv |
| 4. Troj/Fujif | 9. VBS/Haptime |
| 5. Troj/Decdec | 10. Mal/Zlob |

Iframe повторно се наоѓа на врвот на овој црн список. Неодамна бил извршен Iframe напад врз голем број италијански веб-сајтови и биле заразени повеќе од 10.000. Повеќето од нив биле легитимни веб-сајтови и нивната инфицираност влијаела на создавањето вистински сомневања и нивна компромитираност. Биле заразени веб-страниците на заводот за вработување, на градското собрание и на туристичките сајтови од Италија. Повеќето од нив биле хостирани од страна на најголемиот Интернет провајдер во Италија.

БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

☎ 308 58 28



Дел од секое
СЕМЕЈСТВО!

По цена
од само

100 ден.

106 000 ПОСЕТИТЕЛИ/МЕСЕЧНО НА
www.yellowpages.com.mk